

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 42, став (1), точка 4) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 14, став (1), точка 4) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 јули 2020 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентралата МХЕЦ “ТОПОЛКА со реф.бр.315”.
2. Привремената лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика ќе донесе одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, откако инвеститорот од точка 1 на оваа одлука ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје - Центар (во понатамошниот текст: Друштво), на 25 јуни 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентралата МХЕЦ “ТОПОЛКА со реф.бр.315”, УП1 бр. 12-134/20 од 25 јуни 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Согласно член 8, став (5) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика на 1 јули 2020 година на својата веб страница објави Соопштение за поднесеното Барање.

На Друштвото му е издадено Одобрение за градење на мала хидроелектрична централа МХЕ Тополка со реф.бр. 315 - Општина Чашка, со број 27УП - 499/2017 Е од 28 ноември 2017 година, со правосилност од 15 декември 2017 година и Решение за измени во текот на градбата со број 27УП - 499/2019 Е од 27 декември 2019 година, со правосилност од 15 јануари 2020 година, издадени од Министерство за транспорт и врски.

Друштвото има Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа МХЕ ТОПОЛКА со реф. бр.315 склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје со број 03-52/2015 од 8 мај 2015 година и Министерството за животна средина и просторно планирање со број 11-4186/1 од 4 мај 2015 година, Анекс кон договорот за концесија од 11 јануари 2018 година и Анекс кон договорот за концесија од 6 декември 2018 година.

Друштвото има Дозвола за користење на вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа МХЕ ТОПОЛКА со реф. бр.315 издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање бр. 11-УП1 бр. 225 од 4 мај 2015 година и Решение за изменување и дополнување на Дозволата за користење на вода бр. УП1-11/5-1569/2019 од 2 декември 2019 година.

Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7 и Прилог 1 точка 10.2, односно од Образецот БЛ 10.2 од Правилникот за лиценци, во оригинал и електронски во .pdf формат.

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното барање е потполно и согласно член 5 став (4) и (5) од Деловникот за работа донесе Решение бр.02-1556/1 на 9 јули 2020 година, оваа одлука да се донесе на редовна седница без одржување на подготвителна седница.

Регулаторната комисија за енергетика на 9 јули 2020 година одржа седница на којашто врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 42, став (1), точка 4) од Законот за енергетика* и член 14, став (1), точка 4) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ "ТОПОЛКА со реф.бр.315" на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 12-134/20
9 јули 2020 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

Прилог:

**ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

- 1. Назив и седиште на носителот на привремена лиценца**
Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје - Центар, Република Северна Македонија
- 2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца:**
Производство на електрична енергија
- 3. Евидентен број на привремена лиценца:** ЕЕ-ПРОИЗ-428-2020
- 4. Единствен матичен број:** 6974783
- 5. Единствен даночен број:** 4080014546101
- 6. Локација на вршење на енергетската дејност**
Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши од хидроелектроцентрала МХЕЦ "ТОПОЛКА со реф.бр.315" во општина Чашка.
- 7. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија**
Носителот на привремената лиценца има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
- 8. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца**
Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценца во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

9. Производни капацитети со кои ќе се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ТОПОЛКА со реф.бр.315” со следните технички карактеристики:

- а) назив на хидроелектроцентралата: МХЕЦ “ТОПОЛКА со реф.бр.315”
- б) податоци за турбина:
 - тип и производител: Фериинвест Вертикална Пелтон
 - моќност: 2.163 kW,
 - инсталиран проток: 1,9 m³/s,
 - инсталиран нето пад: 166,2m,
 - номинална брзина: 428,5 RPM
- в) податоци за генератор:
 - тип и производител: Marelli италија, трифазен синхрон со вертикална осовина
 - инсталирана привидна моќност: 2.700 kVA,
 - фактор на моќност: 0,8
 - номинална активна моќност: 2.160 kW,
 - фреквенција: 50Hz
 - работен напон: 0,4 kV,
 - номинална брзина: 428,5 RPM
- г) податоци за трансформатор:
 - моќност привидна: 2.700 kVA,
 - номинален напон: 10,5(21)/0,4 kV/kV